

## ЖЕНСКИОТ КАМЕРЕН ХОР "СВ. ЗЛАТА МЕГЛЕНСКА" ГОСТУВАШЕ ВО ХРВАТСКА

Уште една страница е испишана во богатата и успешна одисеја на најреномираниот македонски камерен хор "Св. Злата Мегленска". Благодарение на ентузијастичката визија и креативност на неговата диригентка Летка Димовска-Полизова, хорот "Св. Злата Мегленска" несомнено прераснува во културен и духовен линк меѓу Македонците и нивната матична татковина. Нивното музичко интерпретирање, кое од страна на највлијателните музички критичари е окарактеризирано како ангелско, и овој пат ваквото мислење беше потврдено на територијата на Хрватска, каде што живеат и ра-



■ Пишува: Ружица ГОЧЕВСКА

# ДУХОВЕН ЛИНК МЕЃУ ДИЈАСПОРАТА И ТАТКОВИНАТА

ботат многу наши иселеници.

Имено, под директно покровителство на Заедницата на Македонците во Република Хрватска и македонското Културно друштво "Браќа Миладиновци", од 16 до 17 јуни беше одбележана деветтата по ред манифестација "Денови на Браќата Миладиновци". По тој повод годинашното чествување беше збогатено со гостување на најдоброто од македонската автентична православна музика,

**На 16 и 17 мај Заедницата на Македонците во Република Хрватска и Културното друштво "Браќа Миладиновци" ги одбележа 9. по ред "Денови на Браќата Миладиновци". По тој повод, специјално од Македонија допатува женскиот камерен хор "Св. Злата Мегленска", кој ја збогати манифестацијата со своите незаборавни настапи во Осиек и во Гаково.**

хорот "Св. Злата Мегленска" од Македонија.

Манифестација се одржа во чест на 145 години од печатењето на Зборникот на браќата Миладиновци, во знак на благодарност на хрватскиот бискуп Јосип Јурај Штросмаер, кој со својата финансиска поддршка одиграл пресудна улога во неговото печатење.

Почетокот на манифестацијата беше означен со свечениот концерт на хорот "Св.



"Злата Мегленска" во катедралната базилика во Гаково. Хорот предводен од диригентката Димовска-Полизова се претстави со дел од старомакедонското духовно музичко творештво, а во чест на 250 години од раѓањето на В.А.Моцарт исполни шест ноктурна. Низ сидините на овој католички меѓник, кој се врбојува меѓу најголемите историски културни и архитектонски феномени, се пролеа македонската православна песна, која побуди вознес и длабоки емоции кај бројната публика. Преку "Лето 1762", "Достојно ест", "Похвала Кирилу и Методију", низ грлата на девојките од "Св. Злата Мегленска" величествено беше облагородена оваа грандиозна творба. Заслужено со овации девојките беа враќани на бис.

Чествувањата по повод Браќата Миладиновци продолжија наредниот ден, на 17 јуни, со прием кај градоначалникот на Осиек, господинот Анто Гапик, каде присуствуваа претседателката на Заедницата на Македонците во Хрватска, госпоѓата Славица Сагадин, претседателката на Културното друштво "Браќа Миладиновци" од Осиек, Јагода Цветичанин, парохискиот свештеник Кирко Велински, господинот Мирко Ќуриќ, господинот Стојан Руменовски, советник на македонскиот амбасадор во Хрватска, диригентката на хорот "Св. Злата Мегленска" Летка Димовска-Полизова и други претставници од македонските друштва во Хрватска.

Потоа, делегацијата се упати во спомен-музејот на Јосип Јурај Штросмаер, каде што бројните гости имаа можност одблиску да се запознаат со името и со делото на хрватскиот бискуп, но и со неговиот историски потег: печатење на Зборникот на нашите дејци, браќата Миладиновци. Кустосот кој ја водеше прошетката низ музејот, не изостави да ја истакне духовната и света улога на Македонија во просветувањето на христијанското население и недвосмислено ја потврди историската димензија на Македонија и на Македонците во креирањето на ев-

ропската и на светската историја.

За големото и хумано дело кое Штросмаер го направил за нашата култура и преродба, делегацијата достоинствено му оддаде признание и се поклати на неговиот гроб, кој се наоѓа во крипата на катедралната базилика во Гаково. Кога низ грлата на девојките од "Св. Злата Мегленска" се вознесе македонската православна песна, ретко кој успеа да ги задржи солзите. И благодарноста која Бугарија и бугарскиот народ ја упатуваат до Штросмаер, во тој момент изгледаше бледа, далечна и како никогаш да не постоела, бидејќи хорот со својата профана, спиритуална и духовна аора ја потврди македонската вистина и тогаш кога најперверзно и најапсурдно се избличува.

Исто така, во состав на манифестацијата "Денови на Браќата Миладиновци" во Градската библиотеку и читална беше промовиран двонасочниот "Македонско-хрватски и хрватско-македонски речник" од авторите Драги Стефанија од Македонија и Борис Павловски од Хрватска. Промотори на ова капитално дело беа д-р Борис Павловски и проф. Мирко Ќуриќ. Промоцијата беше збогатена со настапот на вокалната група "Вардарки" од Осиек, под водство на Јагода Цветичанин.

Својата духовна мисија хорот "Св. Злата Мегленска" ја заокружи со настапот во Фрањевачкиот манастир "Св. Крст" во Осиек, каде беа прекекани со големо интересирање, а громогласните аплаузи по успешниот концерт беа потврда дека нивниот маестрален перформанс уште долго ќе се памети во Осиек и во Хрватска.

Особено радува и изненадува фактот што нашите Македонци во Хрватска се мошне активни и влијателни во креирањето на севкупното општествено, политичко и културно живеење на Хрватска. Бројните културни друштва кои функционираат беспрекорно, се потврда за професионалниот и квалитетен пристап во негувањето и презентирањето на македонскиот јазик, култура и религија.